

1.	Наслов на наставниот предмет		КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА СТАПАЛО		
2.	Код		ОМ-И-2		
3.	Студиска програма		Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		УКИМ-Медицински факултет Катедра по Анатомија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар		Прва/II	7.	Број на ЕКТС кредити на 1
8.	Наставник		Проф.д-р Анѓа Стратеска-Зафироска		
9.	Предуслови за запишување на предметот		положен испит од Анатомија 1 и потпис од Анатомија 2		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Изучување на морфолошки и функционални аспекти на стапалото • Изучување на морфолошки и структурни карактеристики на табанските сводови 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> - Коски и зглобови на стапало - Корен на стапало - Стапало (во потесна смисла) - Прсти на стапало -Табански сводови Практична настава: Топграфски регии на стапало и презентација на остеоартикуларна збирка на препарати Семинарска работа: избран дел од клиничка анатомија на стапало				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часови		
14.	Распределба на распложивото време		15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит		мин.-макс.	
		Усмен дел	бодови	15 - 25	

	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 21- 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 12 - 20
			Практична настава	бодови	12 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми:</p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарска работа во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, семинарска работа и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Кит Ј.Мур, А.Ф.Дали, Ан М.Агур	Клинички ориентирана анатомија	Табернакул	2011
22.1	2	Јовановиќ и сор.	Клиничка анатомија-доњи екстремитет	Научна књига, Београд	1989
	3	Анѓа Стратеска-Зафироска	Морфолошки карактеристики на сводовите на стапалото	Докторска дисертација	1990
	4	Williams PL	Gray`s anatomy	Churchill Livingstone	2005
	Доплнителна литература				
22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1				